

TEHNIČKI
FAKULTET

BOR

INSTITUT
ZA
BAKAR

BOR

XXIV OKTOBARSKO SAVETOVANJE RUDARA I METALURGA

Saopštenja

Bor, oktobar 1992.

XXIV ОКТОБАРСКО САВЕТОВАЊЕ РУДАРА И МЕТАЛУРГА - D.Milanovac, 1992.

ФОРМА НА ПРИСУСТВО НА ЗЛАТОТО ВО ПОРФИРСКОТО БАКАРНО
НАОГАЛИШТЕ БУЧИМ (ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА)

FORM OF PRESENCE OF GOLD IN PORPHYRY COPPER DEPOSIT
BUCHIM (EASTERN MACEDONIA)

Т. Серафимовски*, В. Чифлиганец**, С. Манков***

* Рударско - геолошки факултет Штип

** ПРМБ "Бучим" Радовиш

*** Минно - геолошки институт Софија

И з в о д

Порfirското бакарно наоѓалиште Бучим поседува бројни специфичности во својата градба, меѓутоа едно од позначајните обележја на ова наоѓалиште е секако зголемената и економски интересна содржина на злато. Во трудот се изнесени резултатите од најновите испитувања на електронска микросонда на минералите на злато, а исто така е дадена и дистрибуцијата на златото во мономинералните фракции на халкопирит, магнетит и кварц.

A b s t r a c t

The investigations and examinations done so far determined that the distribution of gold in the deposit is in close correlation to that of the copper, where gold most often occurs as native (hosted mainly in the chalcopyrites, partially in pyrites and rarely in the magnetites) and in the form of gold tellurides (calaverite and krennerite).

The latest ore microscope examinations and analyses of the electronic microprobe determined that in Buchim deposit, besides the determined mineralogical forms of presence of gold, electrum and petzite also appear, which at the same time, represent new mineral kinds for the mineral association in this deposit. At the same time the distribution of Au and Ag in the electrum and the variations of Au in individual parts (central and rim) of the larger grains of the native gold was followed, and it was determined that the contents of Au and Ag in the electrum are close to the standard, while the Au contents in the native gold are variable and range within 80 - 92 % Au

У в о д

Порfirското бакарно наоѓалиште Бучим е локализирано во северните делови на рудниот реон Бучим-Дамјан-Боров Дол на околу 10 км западно од Радовиш. Истото претставува единствено наоѓалите од оваков тип во Македонија кое се наоѓа во експлоатација и од кое покрај бакар се добиваат и значајни количини на злато. Во тој контекст, просторната дистрибуција и начинот на појавување на златото во бучимското наоѓалиште биле предмет на проучување од страна на поголем број на истражувачи. Од повеќето фондовски и публицирани материјали кои ја третираат оваа проблематика, посебно треба да се истакнат работите на Павичевиќ и Ракиќ (1982), Пуштриќ и Милосављевиќ (1982), Чифлиганец (1986, 1987), Серафимовски (1990) и др.

Со најновите лабораториски испитувања, чии резултати се прикажани во рамките на овој труд, е направен обид да се утврди формата на присуство на златото во бучимското наоѓалиште, што секако претставува значаен момент за неговото поцелосно искористување.

Резултати и дискусија

Во рамките на спроведените испитувања е пратена дистрибуцијата на златото од Бучимското наоѓалиште во поедини бирани мономинерални фракции на халкопирит, пирит, кварц и магнетит, а добиените резултати се прикажани во Табела - I.

ТАБЕЛА - I Содржина на златото во одбрани рудни минерали од Бучимското наоѓалиште

TABLE - I Gold contents in selected ore minerals from Buchim deposit

Минериали	Au (g/t)	Cu (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	Fe (%)
халкопирит	21.80	32.46	-	25.55
халкопирит	17.30	30.50	-	26.35
халкопирит	50.10	27.19	-	27.00
халкопирит	28.30	27.01	-	29.35
халкопирит	39.50	31.85	-	29.00
халкопирит	45.80	33.40	-	29.39
халкопирит	25.20	25.00	-	22.58
пирит	0.86	0.69	-	43.00
пирит	0.23	2.32	-	42.44
пирит	0.14	2.20	-	41.00
кварц	0.38	0.36	-	1.40
халкопирит	2.30	32.92	-	29.25
халкопирит	1.74	33.25	-	29.50
халкопирит	0.20	34.00	-	28.00
магнетит	0.68	0.50	70.00	54.72
магнетит	0.25	0.14	66.00	52.21
магнетит	0.19	траг	88.50	66.40

Од приложената табела се гледа дека златото (во форма на самородно злато) најмногу е застапено во халкопиритот од главната сулфидна парагенеза, додека во магнетитот, кварцот, пиритот и халкопиритот од другата генерација тоа е сосема малку присутно, па дури и незнатно.


Со најновите рудномикроскопски испитувања и анализирања на електронска микросонда е констатирано дека златото, покрај тоа што се јавува како самородно и во неговите телуриди (калаверит и кренерит), се јавува и во форма на електрум и пецит (Табела II, и Сл. 1).

ТАБЕЛА - II Квантитативни рентгеноспектрални микроанализи на минералите на злато од наоѓалиштето Бучим (во %)

TABLE - II Quantitative X-ray spectral microanalyses of gold minerals from Buchim deposit (in %)

елементи	1	2	3	4	5	6
Au	92.06	84.66	86.00	80.30	72.53	26.84
Ag	5.60	15.34	13.90	18.68	25.42	41.09
Cu	1.57	-	0.46	0.35	1.26	0.52
Fe	0.62	-	-	0.87	0.68	-
Te	-	-	-	-	-	31.23

1 и 2 Самородно злато во халкопирит, 3 самородно злато (снимен централен дел), 4 самородно злато (снимен ободен дел), 5 електрум во халкопирит и 6 пецит во едрозрн халкопирит.



Сл.1. АНКРО СНИМКИ НА АНЕВРАЛИТЕ НА ЗЛАТО И УРАН ОД ШАОГАЛАНЬТЕТО БУЧИНА

а.-Влектрун (бело) во халкопирит (тенисиво). Режим COMPO, Зг. 162х

б.-Распределба на $Au_{L\alpha}$ -линија во влектрун

в.-Распределба на $Ag_{L\alpha}$ -линија во влектрун

г.-Единично зрило на самородно злато (бело) во халкопирит (тенисиво).

Режим COMPO, Зг. 4900х

д.-Пецит(бело и сивобело) во халкопирит(тенисиво). Режим COMPO, Зг. 401х

е.-Единично идномарено зрило на чист уранинит (бело) во пирит (тенисиво). Режим COMPO, Зг. 461х

Од приложената Табела - II и Сл.1 се гледа дека со извршените рудномикроскопски испитувања и анализирања на електронска микросонда се зафатени воглавно покрупнозрните халкопирити од главната сулфидна парагенеза во наоѓалиштето. При тоа, во скоро сите анализирани примероци е констатирано злато (претежно ситно дисперзирано, односно во микроски величини) и тоа најчесто во форма на самородно злато, електрум и пецит. Со поранешните испитувања е констатирано дека златото во бучимското наоѓалиште се појавува најчесто како самородно злато и во неговите телуриди (калаверит и кренерит), меѓутоа со најновите испитувања (Табела-II и Сл.1) покрај тоа што се потврдени ваквите односи, регистрирано е и присуство на електрум и пецит кои воедно претставуваат и нови минерални врсти за минералошката асоцијација на бучимското наоѓалиште. Покрај дадените состави, на Сл.1 се прикажани и микроморфолошките облици на појавувања на овие минерали, а кај електрумот е дадена и распределбата на Au и Ag во истиот.

Од приложената Табела-II, помеѓу останатото, се гледа дека во скоро сите регистрирани и анализирани зрна на самородно злато (како најчеста форма на присуство на златото во бучимското наоѓалиште) содржината на златото е променлива и се движи во границите од 80 - 92 % Au. Исто така, констатирано е дека содржината на Au е променлива и во рамките на едно исти зрно од самородно злато (Табела-II, Сл.1-г), при што содржината на златото во мерените централни делови од зрното изнесува 86 % Au, додека во ободните делови таа изнесува 80.30 % Au. Ваквите промени во составот на поедините минерални фази доаѓаат веројатно како резултат на честите промени на физичко-хемиските услови на хидротермалните рудоносни флуиди од кои е вршено создавањето на оруднувањето во бучимското наоѓалиште.

З а к л у ч о к

Врз база на досегашните сознанија и резултатите од најновите лабораториски испитувања може да се заклучи дека златото во порfirско-то бакарно наоѓалиште Бучим настапува најчесто во форма на самородно злато, тесно поврзано воглавно со халкопиритите, а делумно и со пиритите, магнетитите кварцот и др. Покрај самородното злато, во бучимското наоѓалиште е регистрирано и присуство на златото во форма на електрум, караверит, кренерит и пецит, кои како посебни минерални фази се констатирани исто така во халкопиритите.

Треба да се истакне дека содржината на златото во халкопиритите е доста променлива, па дури и кога се работи за халкопирити од различни генерации. Така на пример во рамките на бучимското наоѓалиште халкопиритите од постарата генерација содржат од 17-50 г/т Au, додека помладите генерации содржат од траг до 2 г/т Au.

Л и т е р а т у р а

1. Павичевиќ, М., Ракиќ, С., (1982) Студија појавувања злата и сребра као и других пратечих и ретких елемената у рудама Централног рудног тела. УЛЕМА, Београд.
2. Пуштриќ, С., Милосављевиќ, Р., (1982) Студија начина јављања минерала бакра и злата у узорку руде бакра и ныхово понашање у процесу флотацијске концентрације. РГФ-Београд, Београд.
3. Серафимовски, Т., (1990) Металогенија на зоната Леце - Халкидик. Докторска дисертација, Штип.
4. Чифлиганец, В., (1986) Начин појавувања злата (Au) у порfirском рудишту бакра Бучим. XI конгрес геолога Југославије, Тара.
5. Чифлиганец, В., (1987) Металогенетске карактеристике лежишта бакра Бучим у Српско-Македонској металогенетској провинцији. Докторска дисертација, Београд.